



Димитрие МАНЕВСКИ

БИТНО Е ДА СЕ РАЗГОВАРА, НЕ Е БИТНО ЗА ШТО

Навистина би сакал да имам можност да бидам во близина на бројните наши функционери, пратеници, директори, градоначалници, експерти... кои правејќи ги своите анализи и давајќи ги нивните мислења за некоја од работите и од ситуациите кои се случуваат-настануваат во Република Македонија, сите негативности ги ставаат во контекст на македонските европски интеграции и потенцираат дека тоа не изгледа добро во очите на меѓународната заедница. Би сакал да сум во нивна близина од една единствена причина, да им ја заврзам устата со некое јаже кое никогаш не би успеале да го одврзат.

Можеби звучи претерано, но убеден сум дека имам легитимна причина за тоа. Намерно не реков легитимно право, бидејќи верувам во слободата на изразувањето и сметам дека таа никогу не може да му биде ускратена, но мое легитимно право е да имам причина. Причината е едноставна и ќе се обидам да ја објаснам наједноставно. Се чувствувам навреден. Се чувствувам навреден затоа што некој, кој е избран од македонските граѓани, постојано е загрижен за тоа како неговите постапки се вреднуваат од некого чија единствена допирна точка со Република Македонија е тоа што по казна е испратен на функција во нашава држава, кај нас.

Веќе сум спомнал, а сега ќе се обидам да објаснам малку поконкретно, зашто сметам дека Европската унија е негативен проект и перспектива за Република Македонија.


Со влегувањето во ЕУ автоматски се прифаќаат тамошните правила на игра. Ова се однесува на сите сфери на живеењето, но би се осврнал само на оние кои најдиректно и најсилно би нè погодиле сите нас. Пред сè, даноците. Во поглед на даноците треба да се излезе пред граѓаните и да им се каже дека сè она што нашата држава не "стигнала" да го оданочи, Унијата секако нема да пропушти тоа да го направи. Тука не мислам на она што нашава земја не успеала да го наплати, туку на оние сфери во кои не ни предвидела оданочување. Сè ова секако многу директно ќе го почувствува секој македонски граѓанин. Само за илустрација ќе го наведем примерот дека во Унгарија, по нејзиното вклучување во ЕУ, повеќе од 30 проценти од работоспособ-

ното население има две работни места.

Потоа следуваат прописите т.е. легислативата. Во ЕУ постојат многу строги критериуми во сите области на живеењето. Од најобичното фрлање отпадоци, преку обработката на отпадите, па сè до процесите на производство на прехранбени продукти или, пак, производство на било какви други производи. За секое производство постојат одредени високи стандарди, а сами знаеме дека само една млекара, една пекара и една фарма за јајца од Македонија ги исполнуваат европските стандарди. Со ова сакам да посочам дека севкупниот процес на унапредување и модернизирање на производството за нашите производи да станат

бидам дрзок и да барам разговор без присуство на странски функционери?! Единствениот одговор кој успеав да си го дадам на прашањето "зошто ли им се потребни странците?", беше тој дека господата од планините имаат разбирање за тоа колку им е здодевно на странците во Македонија па ги канат да дојдат да гледаат циркус.

Исто така, не ме изненади и изненаденоста на опозицијата која забележува за тоа што позицијата го нарушува дијалогот, а тоа го согледаа преку седницата која сама по себе е монолог во кој еден актер им се обраќа на другите за тоа што мислел и што мисли да не направи. Не ме изненади затоа што тие во своите редови немаат режисери или



САМО ЕДНА МЛЕКАРА, ЕДНА ПЕКАРА И ЕДНА ФАРМА ЗА ЈАЈЦА ОД МАКЕДОНИЈА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ

Како минува времето, така се менуваат и причините т. е. проблемите кои ја претставуваат главната пречка за нашата среќа! Јас не мислам така.

Треба да се излезе пред граѓаните и да им се каже дека сè она што нашата држава не "стигнала" да го оданочи, Унијата секако нема да пропушти тоа да го направи.

прифатливи за европските пазари, би чинел премногу за ние да можеме тоа да си го дозволиме. И во оваа област може да се наведе примерот со Австрија, во која голем дел од производителите на млеко и на млечни производи останаа без работа.

Но, овие работи ниту се спомнуваат, а уште помалку се разговара за тоа како би се надминале.

Во овој момент забележав дека станувам контрадикторен. Како можам да

драматурзи па да ги подучат за ваквите работи.

Но, жално е што не ме изненадува што ниту позицијата, а ниту опозицијата не се загрижени зошто народот не сака да ги гледа. Не ме изненадува затоа што ниту јас не сакам да плаќам "радиодифузен билет" за да гледам лош натпревар. Сепак, би бил крајно изненаден доколку во некое догледно време некој од нив не излезе и не нè обвини нас за нарушување на дијалогот.